



**С О О П Ш Т Е Н И Е**  
**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР И ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ**  
**СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИТЕ**  
**ОД I (ПРВА ГОДИНА) - ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ**

Запишувањето на летниот семестар во учебната 2022/2023 година и заверката на зимскиот семестар од учебната 2022/2023 година ќе се врши на:

**6.02.2023 и 7.02.2023 година**  
**(преку шалтерите на студентската служба)**  
**во периодот од 11,00 - 14,00 часот**

**Пријавувањето на предметите кои студентите ќе се слушаат во летниот семестар од учебната 2022 /2023 година по електронски пат е задолжително за сите студенти и ќе биде достапно до 16.02.2023 година**

По овој рок online пријавувањето ќе биде оневозможено и студентите запишувањето на семестарот ќе можат да го извршат со казна во висина од 500 ден. (**најдоцна до 28.02.2023** година).

На шалтер нема да бидат примени некомплетни документи.

Запишувањето на летниот семестар во учебната **2022/2023** година и заверката на зимскиот семестар од учебната 2022/2023 година ќе се врши во следните термини:

Час	06.02.2023	07.02.2023
	Студиска програма	Студиска програма
11,00-12,00	МВТМ	ИНД
12,00-13,00	ПИ,ТЕИ,ЕЕ,АУС	МХТ
13,00-14,00	МПИ, ИИМ	



**Потребни документи за запишување и заверка на семестар:**

**1. ИНДЕКС**

**2. ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СЕМЕСТАР (А3)** (се запишуваат предметите кои се пријавуваат за слушање во летниот семестар во учебната **2022/2023**).

**3. ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАР (А4)** (се запишуваат предметите кои се слушале во зимскиот семестар од учебната **2022/2023**).

**4. ПРИЗНАНИЦА (ОБРАЗЕЦ ПП 50)**, во корист на Машински факултет на **СМЕТКА 100000000063095, ЕДИНКА КОРИСНИК 1600104278 788 11, ПРИХОДНА ШИФРА 723012 41 и НАЧИН 2.**

- студентите кои се запишани во државна квота (со надоместок за студирање во висина од 200 eur) треба да уплатат **6 150 ден.**, со цел на дознака - втора рата од партиципација,
- студентите кои се запишани со надоместок за кофинансирање на студиите (во висина од 400 eur), треба да уплатат **12 300 ден.**, со цел на дознака - втора рата од школарина.

Студентите се должни да се најават на страницата на iknow системот, линк: <http://www.iknow.ukim.edu.mk> и по електронски пат да ги пријават предметите кои ќе ги слушаат во летниот семестар во учебната 2022 /2023.

Студентите се должни да ги впишат во својот индекс насловите на пријавените предмети и бројот на (ЕКТС) кредити за секој предмет поединечно (на страната каде ќе го запишат летниот семестар во учебната 2022 /2023).

**За секое задоцнето запишување на семестар, студентите се должни да уплатат казна во висина од 500 денари , согласно одлуката бр.02-2331/1 од 16.09.2005 г. донесена врз основа на ценовникот за висина на надоместоците што ги плаќаат студентите, (донесен од советот за развој и финансирање на високото образование).**